


# Антивирусни лекови против COVID-19

**Овој Оддел за итни случаи не е најдоброто место да добиете рецепт за антивирусни лекови. Земете го вашиот рецепт од дома.**



## Кој ги исполнува условите за антивирусни лекови:

- Сите лица на возраст над 70 години
- Лица на возраст од 50 години и постари со два или повеќе фактори на ризик од тешка болест
- Абориџини или лица од островите во Теснецот Торес на возраст од 30 години и постари со два или повеќе фактори на ризик од тешка болест
- Лица со нарушен имунитет на возраст над 18 години исто така може да ги исполнуваат условите

## Како да добиете антивирусни лекови:

1. Ако имате позитивен резултат на тест за COVID-19 или ако пријавите позитивен резултат од брз антигенски тест, ќе добиете линк за анкета од NSW Health преку СМС порака.
2. Ако сте идентификувани како лице со поголем ризик после пополнувањето на анкетата, ќе добиете СМС порака од Healthdirect Australia.
3. Јавете се на вашиот доктор по општа пракса (GP) што порано за да разговарате за антивирусните лекови (обично преку telehealth). Антивирусните лекови делуваат најдобро во рок од 5 дена откако се појавиле симптоми.
4. Ако вашиот доктор ви каже дека ги исполнувате условите за орални антивирусни лекови, тој/таа ќе ви испрати рецепт (онлајн или во печатена форма). Се препорачува да побарате од вашата аптека да организира испорака на вашиот лек дома или замолете некој да го земе наместо вас и да ви го донесе.

**Ако не можете да стапите во контакт со вашиот доктор, јавете се на Националната дежурна линија за коронавирус на 1800 020 080 или на телефонската линија на NSW Health за поддршка дома во негата од COVID-19 и грип на 1800 960 933, и тие ќе можат да проверат дали ги исполнувате условите за антивирусни лекови.**